

Опозицијата беше навлечена договорот да се прифати и за него да се расправа во Собранието, како што инсистираше иницијаторот на оваа седница, Ѓорѓи Оровчанец кој, пак, побара од Владата да изработи акционен план за нашето придвижување кон НАТО и ЕУ. Тоа значи овие законски решенија да се донесат во Собранието со заедничко учество на сите политички партии, на што инсистираа дипломатите и меѓународните тела, што подразбира споделување на одговорноста пред граѓаните.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

"Тој Рамковен договор и тој Устав не предвидуваат двојазичност во Република Македонија и ниту една партија не треба да се надева на двојазичност, затоа што тоа го нема ниту во Уставот, ниту во Рамковниот договор и ние немаме намера да исполнуваме нечији желби кои се надвор од Уставот и надвор од Рамковниот договор", констатираше Груевски.

На Собраниската седница тој истакна дека со Ахмети нема договор да се воведат двојазичност во нашата држава, туку дека во усниот договор било договорено да се подготви закон за употреба на јазиците, кој нема да биде спротивен со амандманот пет од Уставот, а за кој ќе се формираат работни групи. Притоа Груевски истакна дека и ДПА има слични, дури и потешки барања, и

да прават политичките партии во Македонија, туку тие самите треба да најдат решение, и тоа во институциите на системот и оти тие не велат дека тој договор е извршен. По него, со сличен став, излезе и американската амбасадорка Џилиен Миловановиќ и на крај и евроамбасадорот Ерван Фуере. Претпоставките се дека дипломатите сакаат да ги натераат нашите политичари сами да донесуваат тешки одлуки, без тутори, зашто такви земји и политичари не им требаат ниту во НАТО ниту во ЕУ. Сепак, истиот ден кога Груевски кажа дека нема место за двојазичност, работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ имаа состанок.

Евидентно е дека Груевски и Ахмети се согласија дека имало договор, но нивнитевидувања беа различни што

ОПОЗИЦИЈАТА С ЗА СПОДЕЛУВА СО ГРУЕВСКИ

дека тие само разговараат, но не постигнале никаква согласност.

АХМЕТИ НЕ ПРИЗНАВА ДОГОВАРАЊЕ ТУКУ ИЗВРШНОСТ

И Ахмети потврди дека имало ваков договор, односно за оваа точка од нивниот договор, како и за правата на поранешните борци и за избор на влада според Бадентер, се согласиле да се формираат работни групи и да разговараат за овие теми кои ќе бидат во согласност со Уставот. Според убедувањата на Ахмети, ваквиот договор е обврзувачко-извршен, што всушност има друго значење. Тоа подразбира преговори, кои можат да се изродат во сè и сешто, односно да донесат и сосема неочекувани решенија за разлика од првичниот нацрт-договор.

На некој начин претседателот на ВМРО-ДПМНЕ ги смири страстите кај ДПА, притоа најверојатно имало состанок, но и меѓународните фактори го променија својот став, при што сега им даваат предност на институционалните форми. Така, амбасадорот на Обединетото Кралство, Роберт Чатертон Диксон, во интервју за еден од дневните весници, истакна дека не е негова работа, ниту на неговата земја, да кажуваат што

тоа значи, односно што е договорено а за што уште треба да се договараат. За Груевски се договорени три работи: 45 закони да се гласаат со двојно мнозинство (според Ахмети 46 со Законот за употреба на јазиците), рекомпонирање на Комитетот за односи меѓу заедниците и дека е потребен Закон за етничките заедници; додека за останатите три имаат дијаметрално спротивни ставови со ДУИ и затоа е потребно да се формираат работни групи, кои ќе разговараат за тие точки, при што треба да пронајдат решенија кои ќе бидат во согласност со Уставот и со Рамковниот договор.

Ахмети ја има сфатено "утката" во преговорите, па затоа од говорницата тој упати заканувачки зборови, односно Груевски да не си создава непријатели со неспроведувањето на одлуките, бидејќи минатото можело повторно да се повторува, алудирајќи на 2001 година. Лидерот на ДУИ дури од говорницата сфати дека во договорот станува збор за жртви на конфликтот, што е сосема различно од неговото толкување за правата на поранешните борци на ОНА.

За цело време опозицијата инсистираше да се прикаже овој договор и да не биде договор на две партии, туку за него да се разговара во Собранието. Тоа што го бараа и го добија. Се фатија на јадиката, и тие да бидат дел од пона-

Договорот меѓу Никола Груевски и Али Ахмети предизвика голема бура на македонската политичка сцена. Додека едните тврдеа дека има договор во кој се потенцира употребата на албанскиот јазик како втор службен јазик во нашата земја и пензии за поранешните борци на ОНА, другите тврдеа дека такво нешто нема. Така, секој на свој начин ги нудеше аргументите. Опозицијата, СДСМ-ДУИ, настапуваше рафално, при што во целата работа се вмеша и претседателот Бранко Црвенковски. Нормална беше реакцијата на ДПА, бидејќи и таа се сомневаше дека има таков договор, кој на нив им носеше директна политичка штета.

Иницијативата на пратеникот Ѓорѓи Оровчанец да се закаже посебна седница на која ќе се расправа за договорот меѓу Груевски и Ахмети, или во кој правец оди Македонија, а на кој се потпишаа и пратениците од ДПА, од ДС и други, ја постигна целта уште пред да се добие согласноста од владејачката ВМРО-ДПМНЕ за таква седница, бидејќи премиерот на прашањето на новинарот на "Македонско сонце", ако нема таков договор со ДУИ, дали тоа значи дека истите барања ќе се удоволат на ДПА, која ги имаше во својата предизборна програма и на кои барања стави двегодишен мораториум, за да им се даде приоритет на економските прашања, истакна дека во Македонија има Устав, и поминат Рамковен договор.



КОЈ ПОВЕЌЕ ИМ ВЕТИ НА АЛБАНЦИТЕ?!



Е ФАТИ НА ЈАДИЦАТА ЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

ДУИ И СДСМ СЕ НАДЕВААТ НА ШИРОКА КОАЛИЦИЈА

Можеби Груевски малку конфузно им пристапува на работите, но уште почудни се надевањата на ДУИ, која веќе неколку пати имаше такви желби да влезе во Владата како рамноправен партнер, а сега, пак, се надева дека во септември, со помош на ЕУ, ќе стане дел од владиното мнозинство. Во овој момент во СДСМ не се способни за нешто повеќе, што се покажа и на толку посакуваната собораниска седница за договорот меѓу Груевски и Ахмети, ниту, пак, Црвенковски, односно за предвремени избори, затоа како најпогодна варијанта, сметаат дека премиерот треба да се доведе во ситуација да мора да прави широка коалиција, слично како во 2001 година. Во една таква ситуација ќе се обидат да го разнишаат од внатре. Можеби пожарите се дел од посакуваната ситуација, за што ќе се обвини дека не се способни да се справат, ако се има предвид дека некои градоначалници пред неколку месеци ги оправдаа пироманите, затоа што биле незадоволни од нешто.

тамошните решенија, затоа што Груевски им рече дека ако биле присутни на средбите, на кои ги канел, ќе знаеле за што се разговара. За да го намали нападот врз себе тој ја префрли топката врз Социјалдемократскиот сојуз обвинувајќи ги дека тие им ветувале на ДУИ дека ќе се воведат двојазичност и ќе го решат статусот на поранешните борци на ОНА, наведувајќи дека тоа го ветувале Црвенковски, Костов и Бучковски.

СИЛАТА НА ДУИ ДОБИВКА ЗА ДПА

Опозицијата беше навлечена договорот да се прифати и за него да се расправа во Собранието, како што инсис-

тираше иницијаторот на оваа седница, Ѓорѓи Оровчанец кој, пак, од Владата побара да изработи акционен план за нашето придвижување кон НАТО и ЕУ. Тоа значи, овие законски решенија да се донесат во Собранието со заедничко учество на сите политички партии, на што инсистираа дипломатите и меѓународните тела, што подразбира споделување на одговорноста пред граѓаните.

Бучковски се ограда од обвинувањата на Груевски дека тој се договарал со Ахмети за воведување на албанскиот јазик како втор службен јазик во Македонија и борците на ОНА да добијат пензии, но се фати на јадичката која беше фрлена во Собранието, затоа што тој прокламираше дека мора да се најдат решенија за овие две точки. Може-

би тоа е дел од агендата на новиот политички субјект, кој со дел од владините партнери има добри односи. Во таа насока беа и заложбите на Стојан Андов.

Преку Оровчанец на ДПА ѝ успеа да го испровоцира Груевски да го натера претседателот на Собранието да закаже седница за договорот со ДУИ и тој јасно да се изјасни дека по клучните точки нема договор со Ахмети, со што ќе го намали кредибилитетот на ДУИ. Од ваквиот потег на премиерот лидерот на ДУИ си го покажа "суратот", бидејќи не се воздржа а да не се закани со сила. Токму таквиот речник и начин на Ахмети ѝ одговара на ДПА, затоа што таа се промовира како партија која работите од интерес на Албанците во Македонија сака да ги решава преку системот на институциите. Оваа партија не сака да промовира сила, туку по легален пат да се дојде до истите права. Тачи сè уште го обвинува Ахмети дека војната во 2001 година била за власт а не за права. Како пример за респектирање го наведуваат Штуловиот универзитет во Тетово.

Сите се едногласни дека сакаат Македонија да ја видат во НАТО и во ЕУ, но за да се случи тоа под итно мора да се дооформи Судскиот совет, да се донесе нов Закон за јавното обвинителство и дијалогот меѓу политичките субјекти да се одржи по секоја цена, во спротивно, поканата за членство во НАТО ни виса на стаклени нозе. Ова се барања на Американците, чија поддршка сè уште ја уживаме, но и на Европејците кои, пак, малку се скептични околу нашите способности за членување во НАТО и во ЕУ.